



# РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

## ЕЛС МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ул. „Каменичка“ бб – Македонска Каменица тел./факс: 033 432 741  
opstina@makedonskakamenica.gov.mk ; www.makedonskakamenica.gov.mk

Бр. 08-457/1  
26.02.2018

**ПРЕДМЕТ: Годишен извештај за општина Македонска Каменица за 2017 година**

### **Буџет и Одлука за извршување на Буџетот за 2017 година за општина М.Каменица**

Буџетот на општина М.Каменица за 2017 година беше донесен од страна на Советот на Општина М.Каменица со архивски број 08-2289/1 на 16.12.2016 година, согласно законските прописи, односно согласно Законот за финансирање на ЕЛС (Сл. Весник на РМ бр.61/2004, 96/2004,67/2007,159/2009,47/2011 и 192/2015), Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02) и Буџетскиот циркулар – насоките за изготвување на буџетите на ЕЛС од Министерство за финансии.

Буџетот на општината претставува годишен план за финансирање на функциите и обврските на ЕЛС, а се состои од годишна проценка на приходите по видови и трошоците по намени и е единствен и истиот ги опфаќа планираните расходи за финансирање на потребите на Советот на општината, Градоначалникот, Општинската администрација и поделни програми прикажани по ставки и подставки.

Буџетот на општина М.Каменица за 2017 година и Одлуката за извршување на буџетот се усвоени на Седницата на Совет број 08-2289/1 на ден 16.12.2016 година.

### **1.1 Надлежности**

Општината самостојно во рамките на законот и статутот ги врши работите од јавен интерес, од локално значење утврдени од законот за локална самоуправа или со друг закон.

Надлежности односно работи од јавен интерес од локално значење се:

- Урбанистичко планирање, издавање одобрение за градење од локално значење, уредување на просторот и градежно земјиште;
- Заштита на животната средина и природа, со превземање мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот и земјиштето;
- Локален економски развој,
- Комунални дејности – снабдување со вода за пиење, пречистување на отпадни води, јавно осветлување, одржување на јавна чистота, собирање отпад, изградба, одржување и реконструкција на локални патишта и улици;
- Култура – подршка на културни установи и проекти;
- Образование, основање, финансирање и администрирање на училишта со соработка на централната власт;
- Социјална и детска заштита, изградба и одржување на детски градинки и домови за стари лица и лица со посебни потреби;
- Здравствена заштита, односно управување со мрежата на јавни здравствени организации, превентивни активности, надзор над заразни болести;
- Заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од природни непогоди;
- Противпожарна заштита со територијалните противпожарни единици;

- Надзор над работите од нејзината надлежност.

## **1.2 Организација**

Органи на општината се:

- Совет на општина
- Градоначалник

### **Совет**

Советот на општината е претставнички орган на граѓаните кој го сочинуваат претставници – советници, избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање. Мандатот на членовите на советот трае 4 години. Претседателот на советот се избира од редот на членовите на советот со мандат од 4 години, кој ќе добие мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

Советот ги врши следниве работи:

- Го донесува статутот на општината и други прописи;
- Донесува буџет на општината и годишна сметка;
- Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината во рамки утврдени со закон;
- Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот на општината и годишната сметка;
- Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;
- Врши и други работи утврдени со закон.

### **Градоначалник**

Градоначалникот се избира на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање за период од 4 години.

Градоначалникот ги врши следните работи:

- Ја претставува и застапува општината;
- Ја контролира законитоста на прописите на советот;
- Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;
- Обезбедува правилно и законско користење, одржување и заштита на сопственоста на општината;
- Избира директори на јавните служби кои што се основани од општината врз основа на јавен конкурс;
- Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
- Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на општинската администрација;
- Врши други работи утврдени со статутот и законот.

### **Администрација**

Администрацијата на општината е задолжена за извршување на работите во рамките на општината. Вработените во општинската администрација кои вршат стручни, нормативно – правни, извршни, управно – надзорни работи и решаваат управни работи имаат статус на државни службеници. За нивното вработување, права и должности, систем на плати и надоместоци, одговорности, оценување и престанок на работниот однос се применуваат одредбите од Законот за државни службеници.

**2. ЗАВРШНА СМЕТКА – БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ****2.1 Приходи на Општина Македонска Каменица за 2017 година**

Од планираните приходи вкупно 346.109.521 денари во Буџетот на Општина М.Каменица за 2017 година се остварени вкупно 221.818.441 денари.

**ОСНОВЕН БУЏЕТ ЗА 2017**

Приходи	Планирани	Реализирани
Даночни приходи	20.465.500	9.653.961
Неданочни приходи	17.950.000	2.985.096
Капитални приходи	163.000.000	100.272.573
Трансфери и донации	114.594.021	99.664.314
<b>ВКУПНО:</b>	<b>346.109.521</b>	<b>221.818.441</b>

**БУЏЕТ НА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА ЗА 2017 ГОДИНА – РЕАЛИЗАЦИЈА**

Приходи	Планирани	Реализирани
Дотации	70.414.521	65.998.000
<b>ВКУПНО:</b>	<b>70.414.521</b>	<b>65.998.000</b>

**БУЏЕТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА – РЕАЛИЗАЦИЈА**

Приходи	Планирани	Реализирани
Приходи од самофинансирачки активности	6.500.000	2.451.376
<b>ВКУПНО</b>	<b>6.500.000</b>	<b>2.451.376</b>

**БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ ЗА 2017 ГОДИНА- РЕАЛИЗАЦИЈА**

Приходи	Планирани	Реализирани
Приходи од сметка на донации	20.624.000	14.218.860
<b>ВКУПНО</b>	<b>20.624.000</b>	<b>14.218.860</b>

**БУЏЕТ НА КРЕДИТИ ЗА 2017 ГОДИНА – РЕАЛИЗАЦИЈА**

Приходи	Планирани	Реализирани
Приходи од сметката на кредити	30.100.000	9.242.497
<b>ВКУПНО</b>	<b>30.100.000</b>	<b>9.242.497</b>

**а ) Даночни приходи**

Даночните приходи во 2017 година се остварени во износ од 9.653.961,00 денари, при што нивниот распоред по видови на даночниот приход е даден табеларниот приказ:

**Основен буџет за 2017 – реализација**

Приходи	Планирани	Реализирани
Данок од доход, добивка и капитална добивка	1.508.000	1.125.785
Даноци на имот	3.250.000	2.395.243
Даноци на специфични услуги	15.700.000	6.132.933
Такси на користење или дозволи за вршење на дејности	7.500	0
<b>ВКУПНО:</b>	<b>20.465.500</b>	<b>9.653.961</b>

**б ) Неданочни приходи**

Неданочните приходи во вкупниот буџет на ЕЛС М.Каменица за 2017 година се остварени во износ од 533.720,00 денари, при што нивниот распоред по видови на неданочниот приход е даден во табеларниот приказ во следните табели:

**Основен буџет за 2017 година – реализација**

Приходи	Планирани	Реализирани
Глоби, судски и административни такси	2.000.000	327.005
Такси и надоместоци	500.000	110.546
Други владини услуги	250.000	0
Други неданочни приходи	8.700.000	96.169
<b>ВКУПНО:</b>	<b>11.450.000</b>	<b>533.720</b>

**в ) Трансфери**

Трансферите од вкупниот буџет на ЕЛС М.Каменица за 2017 година се остварени во вкупен износ од денари, при што нивниот распоред по видови на трансфери во поделни буџети е даден во следните табели:

Приходи	Планирани	Реализирани
Трансфери од други нивоа на власт	23.555.500	19.447.454
<b>ВКУПНО</b>	<b>23.555.500</b>	<b>19.447.454</b>

**г ) Капитални приходи за 2017 година се планирани и реализирани во следниот износ:**

Приходи	Планирани	Реализирани
Трансфери од други нивоа на власт	163.000.000	100.272.573
<b>ВКУПНО:</b>	<b>163.000.000</b>	<b>100.272.573</b>

**Расходи на општина М.Каменица за 2017 година по програми и потпрограми**

**Планирани расходи во буџетот на општина Македонска Каменица за 2017 година беа во вкупен износ од 346.109.521 ,а реализирани се 219.749.755 денари.**

Буџетот на општина М.Каменица за 2017 година се состои од 16 програми и 23 потпрограми и тоа:

<b>ПРОГРАМИ:</b>	<b>ПОТПРОГРАМИ:</b>
А0-Совет на општина Македонска Каменица	А00-Совет на општина Македонска Каменица
Д0-Градоначалник на општина Македонска Каменица	Д00-Градоначалник на општина Македонска Каменица
Е0-Општинска Администрација	Е00-Општинска администрација
ЕА-Капитални трошоци на општината	ЕАА-Изградба на мостови, згради, уредување на кеј на река Каменичка ЕА0-Капитални трошоци на општината
Ф1-Урбанистичко планирање	Ф10-Урбанистичко планирање
ФА- Уредување на градежно земјиште	ФАА-Изградба на индустриска зона
Г1- Локален економски развој	Г10-Поддршка на локален економски развој
Ј3-Јавно осветлување	Ј30-Јавно осветлување
Ј4-Јавна чистота	Ј40-Јавна чистота
ЈД-Изградба и реконструкција на локални патишта и и улици	ЈД0-Изградба и реконструкција на локални патишта и улици
	ЈДА-Изградба и реконструкција на улици во Македонска Каменица
	ЈДБ-Изградба и реконструкција на локални патишта во Македонска Каменица
	ЈДЦ-Реконструкција на тротоари
ЈГ-Изградба на системи за водоснабдување	ЈГ0-Изградба на системи за водоснабдување
	ЈГА-Реконструкција на градска водоводна мрежа
ЈИ-Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	ЈИ0-Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води
	ЈИА-Собирање и пречистување на отпадни води

К4-Културни манифестации и творештво	К40-Културни манифестации и творештво
	КА0-Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)
Н1-Основно образование	Н10-Основно образование
Н2-Средно образование	Н20-Средно образование
В1-Детски градинки	В10-Детски градинки

Извештај за расходите по програми на завршната сметка на општина М.Каменица за 2017 година

А0	Совет на општина М.Каменица			
	401	Основни плати	1.440.000	558.724
	404	Надоместоци	1.300.000	502.849
	413	Тековна резерва	50.000	0
		<b>Вкупно:</b>	<b>1.490.000</b>	<b>558.724</b>

Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата Д0, потпрограмата Д00 – Градоначалник во 2017 година реализирани се 1.431.102,00 денари. Исплатени се средства по следните основи:

- основни плати
- придонеси за социјално осигурување
- патни и дневни расходи кои опфаќаат патни трошоци
- социјални надоместоци кои опфаќаат исплати за новороденчиња и еднократна парична помош

Д0	Градоначалник			
	401	Основни плати	1.000.000	744.075
	402	Придонеси за социјално осигурување	378.000	254.662
	420	Патни и дневни расходи	40.000	8.365
	464	Разни трансфери	10.000	0
	471	Социјални надоместоци	600.000	424.000
		<b>Вкупно:</b>	<b>2.028.000</b>	<b>1.431.102</b>

Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата Е0, потпрограма Е00 – Општинска администрација реализирани се 31.503.979,00 денари. Исплатени се средства по следните основи:

- Основни плати
- Придонеси за социјално осигурување
- Патни и дневни расходи кои опфаќаат дневни и патни трошоци
- Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт кои опфаќаат трошоци за електрична енергија, поштенски услуги, телефон, горива и масла, регистрација на моторни возила, транспорт на луѓе.

- Материјали и ситен инвентар кои опфаќаат трошоци за канцелариски материјали, списанија и весници, прехранбени продукти и пијалоци, хигиена, материјали за поправки, резервни делови и др. Материјали.
- Поправки и тековно одржување кои опфаќаат трошоци за одржување на софтвер и друга опрема.
- Договорни услуги кои опфаќаат исплати по банкарска провизија, осигурување, правни услуги, судски такси, копирање и печатење и други договорни услуги.
- Други тековни расходи кои опфаќаат трошоци за членарини, репрезентација, семинари, огласи и др. оперативни расходи.
- Привремени вработувања трошоци за ангажирани лица преку агенција за привремени вработувања
- Разни трансфери
- Купување на опрема
- Вложувања
- Отплата на финансиска позајмица

Е0		Општинска администрација		
	401	Основни плати	11.700.000	8.721.788
	402	Придонеси за социјално осигурување	5.950.000	3.252.356
	420	Патни и дневни расходи	300.000	32.840
	421	Комунални услуги, греење и комуникација	6.055.000	3.457.485
	423	Материјални и ситен инвентар	1.067.000	876.290
	424	Поправки и тековно одржување	635.000	498.409
	425	Договорни услуги	3.796.000	3.146.918
	426	Други тековни расходи	2.850.000	1.768.361
	427	Привремени вработувања	3.500.000	3.205.062
	464	Разни трансфери	12.150.000	5.621.467
	463	Трансфер до невладини организации	1.200.000	699.997
	480	Купување на опрема и машини	4.400.000	198.394
	485	Вложување во нефинансиски средства	50.000	24.612
		<b>Вкупно :</b>	<b>53.653.000</b>	<b>31.503.979</b>

Програма ЕА0 – капитални трошоци на општината за 2017 година реализирани средства има во износ од 17.759.365,00 денари.

ЕА		Капитални трошоци		
	482	Други градежни објекти	30.000.000	17.759.365

Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М. Каменица за 2017 година во програмата Ф1, потпрограма Ф10 – Урбанистичко планирање извршени се 253.093,00 денари. Исплатени се средства по следните основи :

Ф10		Урбанистичко планирање		
	425	Договорни услуги	2.400.000	253.093

Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата ФА, потпрограма ФАА- Изградба на индустриска зона нема реализација а планирани средства биле во вкупен износ од 5.000.000 денари

Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата Г1, потпрограма Г10-Поддршка на локален економски развој нема реализација а планирани средства имало во вкупен износ од 400.000,00 денари.

Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата Ј3, потпрограма Ј30 – Јавно осветлување се извршени 4.743.991,00 денари.

Ј30	Јавно осветлување			
	421	Комунални услуги	5.500.000	4.743.991

Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата Ј4, потпрограма Ј40 – Јавна чистота од планираните 7.800.000 денари извршени се 6.612.494,00 денари.

Ј40	Јавна чистота			
	424	Поправки и тековно одржување	7.000.000	5.815.994
	423	Материјали и ситен инвентар	800.000	796.500

Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата ЈД, потпрограма ЈД0 – изградба и реконструкција на локални патишта од планирани 76.650.000,00 денари се извршени 42.350.036,00 денари

ЈД	Изградба и реконструкција на локални патишта ,улици и тротоари			
	424	Поправки и тековно одржување	2.650.000	0
	482	Други градежни објекти	73.000.000	41.484.605
	485	Вложување и нефинансиски средства – експропријација на имот	1.000.000	865.431

Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата ЈГ, потпрограма ЈГ0 – Изградба на системи за водоснабдување има реализација во износ од 1.964.097,00 денари.

ЈГ0	Изградба на системи за водоснабдување			
	482	Други градежни објекти	10.000.000	1.964.097



Во текот на 2017 година од Буџетот на ЕЛС М.Каменица за 2017 година во програмата ЈИА, програма ЈИА – Собирање и пречистување на отпадни води има реализација во износ од 16.900.000,00 денари.

ЈИА	Собирање и пречистување на отпадни води			
	482	Други градежни објекти	18.000.000	16.900.000

Во 2017 година планирани средства во програма К4 се 3.500.000,00 денари а реализирани се 3.412.502,00 денари

К40	Културни манифестации			
	464	Разни трансфери	3.500.000	3.412.502

Во 2017 година планирани средства во програма КА0 се 30.100.000,00 денари а реализирани се 9.242.497,00 денари

КА0	Културни манифестации и творештво			
	482	Други градежни објекти	30.100.000	9.242.497
		<b>Вкупно :</b>	<b>30.100.000</b>	<b>9.242.497</b>

### **Завршна сметка на основно образование за 2017 година-блок дотација**

Н1	Основно образование			
	401	Основни плати	23.993.571	23.394.818
	402	Придонеси за социјално осигурување	8.874.279	8.658.555
	420	Патни и дневни расходи	30.000	0
	421	Комунални услуги	4.090.000	3.186.125
	423	Материјали и ситен инвентар	720.000	715.284
	424	Поправки и тековно одржување	3.603.597	2.326.544
	425	Договорни услуги	4.190.000	3.979.740
	426	Други тековни расходи	420.150	162.643
	427	Привремени вработувања	140.000	0
	464	Разни трансфери	120.000	119.520
		<b>Вкупно :</b>	<b>46.181.597</b>	<b>42.543.229</b>

### **Завршна сметка за сметка самофинансирачки активности за 2017 година за основно образование**

Н1	Основно образование			
	423	Материјали и ситен инвентар	100.000	4.500
	425	Договорни услуги	700.000	45.100
	426	Други тековни расходи	200.000	0
		<b>Вкупно :</b>	<b>1.000.000</b>	<b>49.600</b>

**Завршна сметка за донаторска сметка за 2017 година за основно образование**

H1	Основно образование			
	423	Материјали и ситен инвентар	62.000	0
	425	Договорни услуги	62.000	0
		<b>Вкупно :</b>	124.000	0

**Завршна сметка за под сметка 603 за 2017 година за основно образование**

H1	Основно образование			
	423	Материјали и ситен инвентар	800.000	430.220
		<b>Вкупно :</b>	800.000	430.220

**Завршна сметка за 2017 година за средно образование за сметка блок дотација**

H2	Средно образование			
	401	Основни плати	8.360.000	8.027.270
	402	Придонеси за социјално осигурување	3.204.000	2.969.465
	421	Комунални услуги	584.000	583.666
	423	Материјали и ситен инвентар	865.883	472.376
	424	Поправки и тековно одржување	440.000	435.358
	425	Договорни услуги	1.932.000	1.931.962
	426	Други тековни услуги	140.000	129.241
	427	Привремени вработувања	290.000	285.811
	464	Разни трансфери	30.000	0
	480	Купување на опрема и машини	269.000	102.727
		<b>Вкупно :</b>	16.114.883	14.937.876

**Завршна сметка за 2017 година за средно образование за сметка самофинансирачки активности**

H2	Средно образование			
	423	Материјали и ситен инвентар	100.000	0
	424	Поправки и тековно одржување	300.000	0
	425	Договорни услуги	400.000	14.507
	426	Други тековни услуги	100.000	14.000
		<b>Вкупно :</b>	900.000	28.507

**Завршна сметка за 2017 за детска градинка за сметка самофинансирачки активности**

V1	Детска градинка			
	420	Патни и дневни расходи	100.000	33.272
	421	Комунални услуги	206.000	29.716
	423	Материјали и ситен инвентар	3.562.000	1.822.215
	424	Поправки и тековно одржување	145.000	4.200
	425	Договорни услуги	217.000	122.487
	426	Други тековни расходи	170.000	60.639
	480	Купување на опрема и машини	200.000	73.610
		<b>Вкупно :</b>	<b>4.600.000</b>	<b>2.146.139</b>

**Завршна сметка за 2017 година за детска градинка за сметка блок дотација**

V1	Детска градинка			
	401	Основни плати	4.968.000	4.519.779
	402	Придонеси за социјално осигурување	1.821.000	1.680.938
	421	Комунални услуги	426.172	378.183
	423	Материјали и ситен инвентар	60.669	60.669
	424	Поправки и тековно одржување	150.000	148.272
	425	Договорни услуги	103.000	103.000
	426	Други тековни услуги	11.500	10.779
	427	Привремени вработувања	426.600	426.600
	464	Разни трансфери	150.500	107.158
		<b>Вкупно :</b>	<b>8.118.041</b>	<b>7.435.378</b>

**Завршна сметка за детска градинка за 2017 година за под сметка 603**

V1	Детска градинка			
	421	Комунални услуги	1.000.000	578.066
	427	Привремени вработувања	650.000	650.000
		<b>Вкупно :</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.228.066</b>

### 3. ЗАВРШНА СМЕТКА – БИЛАНС НА СОСТОЈБА

#### 3.1 Извештај за средства, побарувања, обврски и изворите и нивната вредност

До Советот беше доставен извештај за извршен попис на парични средства на жиро сметките,благјаната,побарувањата ,градежните објекти,улицы,патишта и опрема на општина Македонска Каменица со архивски број 08-198/1 од 30.01.2018 година .

Во извештајот беа дадени препораки и предлози за расходување на опремата,предлог за впишување во сметководствената евиденција ,исправки поради двојно евидентирање на одредена опрема и како и предлог за отпишување на опрема која била расходувана претходни години, а останала во сметководствената евиденција и во евиденцијата за основни средства и опрема .

Со одлука број 08-243/1 од 31.01.2018 година усвоен е извештајот за извршениот попис со дадените препораки за спроведување и усогласување на сметководствената со фактичката состојба.

Согласно извештајот постапено е по дадените препораки и истите се спроведени од страна на Одделението за финансиски прашања на ден 31.12.2017 година со цел да се усогласи сметководствената со фактичката состојба.

Биланс на состојба заклучно со 31.12.2017 година:

020 – Градежни објекти (редовна)	427.371.145
020 – Градежни објекти(донаторска)	43.387.199
029 – Исправка на градежни работи (редовна )	38.233.863
029-Исправка на градежни објекти(донаторска)	253.091
020 – Улицы и патишта(редовна)	546.750.407
020- Улицы и патишта(донаторска)	21.776.596
029 – Исправка на вредност на улица и патишта(редовна)	82.341.972
029-Исправка на вредност на улицы и патишта(донаторска)	54.441
022 – Опрема	22.128.083
029 – Исправка на вредност на опрема (амортизација)	13.105.671
030 – Инвестиции во тек	14.536.407
220 – Добавувачи	35.462.382
198-ABP	80.020.578
280-Пресметки и обврски за плати	1.070.939
298-ПBP	12.524.236
362-Ситен инвентар	400.412
900-Деловен фонд	864.980.711
928-Други долгорочни обврски	43.214.342

**1. Биланс на состојба - Буџет на општина 2017 година**

Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства кои што не се на сметката на 31.12.2017 година и краткорочни побарувања.

АКТИВА		
	Жиро сметка – салдо на 31.12.2017 година	1.734.855
	Побарувања	5.068.434
	Вкупно :	6.803.289

Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои произлегуваат од вишокот на приходи на крајот на годината :

ПАСИВА		
	Дел од вишок на приход за пренос за наредна година	1.734.855
	Пасивни временски разграничувања	5.068.434
	Вкупно :	6.803.289

**2. Билан на состојба – Орган на општина 2017 година**

Активата на Билансот на состојба се состои од :

Активни временски разграничувања што се однесуваат на ненадмирени обврски спрема добавувачите за пристигнати фактури / ситуации и пресметаните и ненадмирени плати и надоместоци за вработените / советници заклучно со месец Декември 2017 година , материјали, резервни делови и ситен инвентар.

Постојани средства – материјалните средства претставуваат набавна вредност на истите зголемена за износот на ревалоризацијата и намалена за износот на амортизација во текот на годината.

АКТИВА		
	Постојани средства	877.104.536
	Парични средства и побарувања	80.020.578
	Материјали и ситен инвентар	400.412
	Вкупно :	957.525.526

Пасивата во Билансот на состојба се состои од:

- Извори на капитални средства
- Извори на останат капитал
- Долгорочни обврски
- Краткорочни обврски спрема добавувачите
- Краткорочни обврски за плати и др.обврски и надоместоци за совет

ПАСИВА		
	Државен капитал	864.980.711
	Тековни обврски	49.330.473
	Долгорочни обврски	43.214.342
	Вкупно:	957.525.526

**3. Биланс на состојба – Агенција за државни патишта 2017 година**

Сметката на Општина М.Каменица – Агенција за државни патишта е посебна сметка преку кој во текот на 2017 година се трансферираат средства на буџетот на Општина М.Каменица од Агенцијата за државни патишта.

Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметка на 31.12.2017 година и изнесува 0 денари бидејќи сите средства се префрлени на сметката на буџет на општина М.Каменица.

АКТИВА		
	Жиро сметка	0
	Вкупно :	0

Пасивата на Билансот на состојба за 2017 година се состои од пасивни временски разграничувања кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година.

ПАСИВА		
	Дел од вишокот за пренос за наредна година	0
	Вкупно :	0

**4. Биланс на состојба – Сметка на Агенција за вработување за 2017 година**

Активата на Билансот на состојба се состои од 0,00 денари

АКТИВА		
	Активни временски разграничувања	0
	Вкупна актива:	0

Пасивата на Билансот на состојба се состои од 0,00 денари

ПАСИВА		
	Обврски	0
	Вкупна пасива	0

**5. Биланс на состојба – Сметка за наменска дотација**

Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметка на 31.12.2017 година.

АКТИВА		
	Салдо на 31.12.2017 година	7.662.557
	Вкупна актива :	7.662.557

Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година.

ПАСИВА		
Дел од вишокот на приход за пренос за наредната година		7.662.557
Вкупна пасива :		7.662.557

**6. Биланс на состојба – Сметка за проект „ Реконструкција со адаптација на културен дом во Македонска Каменица**

Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметка на 31.12.2017 година

АКТИВА		
Салдо на 31.12.2017 година		0
Постојани средства		43.134.108
Вкупна актива :		43.134.108

Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредна година.

ПАСИВА		
Дел од вишок на приход за наредна година		0
Државен јавен капитал		43.134.108
Вкупна пасива :		43.134.108

**7. Биланс на состојба – „ Сметка за проект Општинско –корисна работа „ Хуманоста пред се“**

Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметка на 31.12.2017 година .

АКТИВА		
АВР		0
Вкупна пасива :		0

Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредна година.

ПАСИВА		
ПВР		0
Вкупна пасива :		0

**8. Биланс на состојба – Депозитна сметка**

Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметката на 31.12.2017 година.

АКТИВА	
АВР	0
Вкупна пасива :	0

Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година.

ПАСИВА	
ПВР	0
Вкупна пасива :	0

### **9. Биланс на состојба – Сметка за проект „Изградба на локален пат во село Саса и село Моштица“**

Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се на сметка ма 31.12.2017 година.

АКТИВА	
Постојани средства	21.722.155
Парични средства и побарувања	5.850.851
Вкупна актива :	27.573.006

Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година.

ПАСИВА	
Државен јавен капитал	21.722.155
Тековни обврски	5.850.851
Вкупна пасива :	27.573.006

### **10. Биланс на состојба – Сметка за проект „ Да бидеме хумани“**

АКТИВА	
Парични средства и побарувања	93.000
Вкупна актива :	93.000

Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредната година.

ПАСИВА	
ПВР	93.000
Вкупна пасива :	93.000



**11. Биланс на состојба – Сметка „ОИК“**

АКТИВА		
	Парични средства и побарувања	646.234
	Вкупна актива :	646.234

Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои произлегуваат од вишокот на приходи пренесени во наредна година.

ПАСИВА		
	ПВР	646.234
	Вкупна пасива :	646.234

Изготвил:

Данче Ангеловска –Одговорен сметководител

**Градоначалник  
Соња Стаменкова с.р**